



ОГЛАС БР.16/2016 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
ДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/57 Прва електронска јавна аукција	ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-138-RS, 2007 година	104.550,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
2	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/56 Прва електронска јавна аукција	BMB MERCEDES BENZ, ACTROS 1840 LS.36, SK-351-UB, 1998 година	1.233.900,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје с. Чучер Сандево на ден 12.10.2016 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Полуприколка ROLFO S3363 2-B-1275, SK-792-MP, 2000 година	135.729,00	
3	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/55 Втора електронска јавна аукција	ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-180-RJ, 2007 година	90.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-342-RE, 2007 година	85.000,00	
4	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-3094/1 Четврта електронска јавна аукција	PMV NISSAN TERRANO 2.7 TDI, SK-1803-AI, 1997 година	168.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Билјана Богорујчевска Мушаревска, тел. 076/446-428
5	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-30/12 Дванаесетта електронска јавна аукција	TMB FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година	250.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
		TMB ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година	150.000,00	
		ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	190.000,00	
6	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-210/7 Седма електронска јавна аукција	TMB RENAULT TRAFIK, F 25/28 2.1, DBT-103-CS, 1997 година	45.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола на ул. Охридска бр.329 б, секој работен ден од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
7	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/51 Шестта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година	112.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		ПМВ CITROEN L,C 4, SK-868-SE, 2005 година	216.000,00	
8	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/49 Седма електронска јавна аукција	TMB-ФУРГОН PEUGEOT PARTNER DIZEL, SK-591-TM, 2009 година	430.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
9	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/47 Деветнаесетта електронска јавна аукција	TMB PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година	103.320,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
10	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/45 Триесет и шестта електронска јавна аукција	TMB FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
11	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2480-К/28 Деветнаесетта електронска јавна аукција	ПМВ OPEL, OMEGA В KARAVAN, OH-041-KZ, 1996 година	91.485,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бр.66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Гајовска, тел.076/464-559
		TMB CITROEN C 25, PANEL VAN, OH-647-LD-1995 година	59.067,00	
		ПМВ OPEL KADET, OH-871-LA, 1988 година	51.323,00	
12	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/54 Шестта електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES, 1214-37, SK-252-RJ, 1995 година	493.560,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, на ден 12.10.2016 година од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
13	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/52 Осма електронска јавна аукција	TMB Камцион за собирање на смет H1 MERCEDES 1320 BENZ, SK-596-RV, 1989 година	480.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Преса за балирање на хартија и пластика Briketterpresse BP 1800 Maschinen Hp 535.00.68/BP900, MEURER DREBES, 2005 година	688.000,00	
14	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-17/12 Дванаесетта електронска јавна аукција	TMB RENAULT RAPID RN 1.9 D 55, BT-448-CF, 1997 година	65.000,00	Разгледување во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска тел. 076/464-056
		КАМИН НА ПЕЛЕТИ ЦРН КАРИНА, количина 2	39.500,00	
		ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ, количина 1	67.500,00	
		КОМПЈУТЕР КУКИШТЕ, количина 1	15.000,00	
		МАШИНА ЗА МИЕЊЕ ЧАШИ NIJAGARA, количина 1	35.000,00	
		ВЕНТИЛАТОР FANCOILER FEROLI, количина 2	17.500,00	
ПЕЧАТАР LASER XP, количина 1	13.500,00			
15	Регионална дирекција Штип бр.2111-1/24/1 Петнаесетта електронска јавна аукција	Метален рафт		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Шанкерски маси		
		Столони		
		Работно дрвено биро		
		Стол за компјутер		
		Лаптоп Simens		
		ДВД Quadro		
		Машина за осветлување диско клуб		
		Бор машина Bosh 550		
		Појачало		
		Компјутер Pentium		
		Умивалник порцелански		
		Светлечка апаратура		
Ледомат				
Мобилни телефони Sony erikson				
Шанкерска маса				
16	Регионална дирекција Штип бр.2518-1/06150-60963/4-2 Петта електронска јавна аукција	Чевларска машина за одбележување, количина 1	6.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Куманово на ул.Маршал Тито бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
17	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3-1 Трета електронска јавна аукција	Мермерни плочи-разни димензии 0.40м3	9.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
18	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/3682/3 Втора електронска јавна аукција	Инвентар за кафич, високи маси, кафански маси, шанкерски столици, сепаре, телевизор, клими	190.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
19	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/6058-1/2 Прва електронска јавна аукција	Машини за шпење, количина 15	265.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лица УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

20	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1299/2-3 Прва електронска јавна аукција	Витрина, рафт, можда, фотели кожени, работна маса дрвена, канцелариски бира, лонци инокс, инокс машина за паковање, миксер инокс спирален, фритези, кади за пржење, фритеза инокс на струг и др.	793.100,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лица УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
21	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1754/1-2 Прва електронска јавна аукција	Телевизор ТОШИБА Телевизор КВАДРО Монитор ФИЛИПС Метален свеќник Плинско решо	4.200,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани на ул. Маршал Тито бр. 1/27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
22	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3 Четврта електронска јавна аукција	Железни подупирачи, количина 500	200.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
23	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2818-К/15 Дванаесетта електронска јавна аукција	Хидраулична машина за сечење лимови ВАУКАЛ Мас/Турција, МGH 3100X10, бр.17467, 2011 година Хидраулична преса за виткање лимови ВАУКАЛ Мас/Турција, АРН 3110X200, бр.17607, 2011 година	731.862,00 995.483,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кичево ул.Индустријска бр.бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559
24	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/53 Шестта електронска јавна аукција	Видео процесор инокс ERIKSSON, вр CHASSIS/IAC EN 8130 MPEG-4 AVC SD, Ser.no.15029, 2013 година Камера за снимање и трипод систем, JVC, GY-DV5001E, Ser.no.1590577, 2004 година Камера за снимање, производител JVC, GY-DV5101E, Ser.no.08030096, 2005 година	363.200,00 18.400,00 53.600,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
25	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/44 Седумдесетта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Маџари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
26	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/46 Дваесет и втора електронска јавна аукција	Апарат за заварување ВСТУ 230, бр.0411106, Раде Кончар, 2004 година Комбинирана глодалка 2021, BL10001, бр.1001/4, 2003 година на	36.900,00 55.350,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
27	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/48 Седма електронска јавна аукција	СТУДИСКА ТВ МИКСЕТА (TV-Nr.4533 Diamond digital 30), BTS BROADCAST TELEVISION SISTEM GMBH Германија, RPS 30, бр.0351690000/122, 1995 година	72.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
28	Регионална дирекција Скопје бр.26-128/50 Седма електронска јавна аукција	Камера AG-HMS 81 E PANASONIK, бр.0601066, шиф.0601066 Сталак марка ТН-950 ЛИБЕС сталак со футрола, шиф.0625009 Торба за камера со пет додатоци, шиф.1318002 Микрофон МКМ 101 NCE 86М (с) Германија 13298 Deck Link SDI картица, бр.1243249 Лаптоп ASUS-U32 U-RX020D-SILVER-PURPLE-AMD, бр.CBN0BC41057, Zacate Dual-Core E450 (1.65GHz,2x512Kb), 18W, CPU, AMD Radeon Mobility HD6320 (E450)APU VGA, 4096 MB DDR3-1066 Компјутер куќиште ASUS-Desktop PC SM6730-WB002D intel i5-2300 Processor MB intel H61 Chipset, Grapset, Graphics GeForce GT 520 (2GRAM), RAM Memory 6G DDR3 1600Mhz Ташна за ЛАПТОП BELKIN 12 Messenger chokolate/tourmaline F8N258cwRL Лаптоп ASUS-UX 32A-R 3001 V (HD) intel i3-2367 M ULV (1.4 GHz/3M,2 cores) CPU, intel HD 4000 Graphics VGA, 4096 MB DDR3-1600 MHz RAM Ташна за лаптоп BELKIN 12 Messenger, jet/royal lilac F8N258cw088	57.600,00 15.200,00 2.400,00 15.200,00 10.400,00 33.600,00 19.200,00 800,00 32.000,00 800,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
29	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-40-2-1 Прва електронска јавна аукција	ЈАМСКА ПЕЧКА СЕГ ЧАЧАК ЈП С 80/100 УНИВЕРЗАЛЕН СТРУГ МЗТ УС 400 МАШИНИ ЗА ПЛЕТЕЊЕ ОММ С 800, количина 8 АВТОМАТСКА МАШИНА СИМПЛЕКС А2-Ц60 АВТОМАТСКА МАШИНА СИМПЛЕКС А1-Ц/ДО 1 АВТОМАТСКА МАШИНА СИМПЛЕКС А1-Ц АПАРАТ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПОЗЗИ БР/100 УНИВЕРЗАЛНА ГЛОДАЛКА ПРВОМАЈСКА АЛГ-100 КРАТКООДНА РЕНДИСАЛКА ЛЗТ КИКИНДА КР 400 АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ПРУЖИНИ СИМПЛЕКС МАТ 1/Р АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ПРУЖИНИ СИМПЛЕКС ТПС/25 АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА БРУСЕЊЕ ПРУЖИНИ АГП ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА ОМБ Т50 ВАГА ЛИБЕЛА СКАЛАР 1000КГ МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ И ИСПРАВУВАЊЕ НА ЖИЦА СИМПЛЕКС АЛФА/0 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ И ИСПРАВУВАЊЕ НА ЖИЦА СИМПЛЕКС АЛФА/00 ГАТЕРИ МУЛЕР КОМЕЗ АМАК ЕМО, количина 7 КОМПРЕСОРИ ЕЛ МК2040 37КВ ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРУДБЕНИК, количина 2 ДИЗЕЛ ВИЛУШКАР ИНДОС УД 2502-206 ДИЗЕЛ ВИЛУШКАР ИНДОС ВЕП-С/155*8 МАШИНА ЗА ЛИЕЊЕ ИДРА С 400 МАШИНА ЗА ЛИЕЊЕ ИДРА ОЛ150С МАШИНА ЗА ЛИЕЊЕ ИДРА ОЛ260 ТКАЈАЧКИ РАЗБОЈ МУЛЕР НГ 3 ЕЛЕКТРИЧЕН ЗАТЕГНУВАЧ МУЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ ЗАТЕГНУВАЧИ ЕМО, количина 10 МАШИНА ЗА БРУСЕЊЕ СИМПЛЕКС М6 ПЛИНСКА ПЕЧКА ТУР 250/Р ПЛИНСКА ПЕЧКА ТУР 500/Р ПЛИНСКА СТАНИЦА ТКАЈАЧКИ РАЗБОЈ НХК60, количина 4 ТКАЈАЧКИ ГАТЕРИ ЕМО, количина 4 ПЕЧЕЊАРА КУЈНСКА ЕСРЕ ПЛИНСКИ ШПОРЕТ ЕСРЧЕ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА ГОЛЕМА	150.675,00 77.490,00 1.222.620,00 365.925,00 137.760,00 185.115,00 947.100,00 142.065,00 51.660,00 301.350,00 559.650,00 439.110,00 154.980,00 5.166,00 129.150,00 236.775,00 1.162.350,00 215.250,00 92.428,00 90.405,00 1.076.250,00 673.302,00 419.737,00 895.440,00 222.568,00 699.562,00 226.012,00 180.810,00 242.156,00 406.822,00 1.239.840,00 464.940,00 31.857,00 19.372,00 15.239,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Демир Хисар на ул. Битолска бб (односно во кругот на фабриката Пружини и текстил АД), на ден 10.10.2016 г. и 12.10.2016 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција На 17.10.2016 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056

- За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 13.10.2016 година (четврток) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонирањето депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 17.10.2016 година (понеделник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.